



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 27

31 VIII 1946 год.

Год II

Службен весник на Народна Република Македонија излегува постојано. Рукописите се враќаат на адрес а: Редакција „Службен Весник на Н.Р.М.“ Скопје. Рукописите не се враќаат

Цена 5 динари од табак. Претплата за 3 месеци 135 динари за една година 250 динари. Огласите се платаат по тарифата објавена во Службен весник на Н.Р.М. бр 7/46. Членовна сметка бр 33109

281

На предлог на Планската комисија на Народна Република Македонија Бр. 248 од 19- VIII-1946 год. Министерскиот Совет на Народна Република Македонија го донесува следното

РЕШЕНИЕ

1) Со оглед на изванредно големите потреби за стручен кадар за учебната 1946/47 год. се определуваат 445 стипендии;

2) Од тој општ број 120 за стари студенти, а 325 стипендии за нови студенти, кој завршиле гимназија за учебната 1945/46 год

3) Висината на стипендиите ќе биде 1.500 дин. месечно;

19-VIII-1946 год. Скопје

Претседател на Владата на Н.Р.М. Л. Колишевски с. р.

282

Во врска со Решението на Владата на Народната Република Македонија да се отворат Учителски школи во Битола и Штип, Министерството на народната просвета

РЕШУЕ

Учениците од Битолскиот и Штипскиот округ кои што до сега учеле во Школото за народни учители во Скопје ќе можат да се запишат во соодветниот клас и во учителските школи во Битола и во Штип.

Министер на просветата:
Никола Минчев, с. р.

283

Согласно Наредбата на Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ под Бр 62117—24 Јули 1946 год. за воведување потрошачки карти за раширање на индустриски продукти и начинот на расподелата на тие продукти на потрошачите;

РЕШАВАМ

Да во Народната Република Македонија бидат спроведени потрошачки карти за индустриски произведенија во следните Градски и месни нар.одбори

Градски народен одбор Скопје
Градски народен одбор Куманово
Градски народен одбор Тетово
Градски народен одбор Битола
Градски народен одбор Охрид
Градски народен одбор Прилеп
Градски народен одбор Штип
Градски народен одбор Егелес
Градски народен одбор Струмица
Местен народен одбор Берово
Местен народен одбор Гевгелија

Местен народен одбор Гостивар
Местен народен одбор Валандово
Местен народен одбор Дебар
Местен народен одбор Кавдарци
Местен народен одбор Кичево
Местен народен одбор Кратово
Местен народен одбор Крива Паланка
Местен народен одбор Кочане
Местен народен одбор Крушево
Местен народен одбор Чегрино
Местен народен одбор Радовиш
Местен народен одбор Ресен
Местен народен одбор Св. Николе
Местен народен одбор Струга
Местен народен одбор Црно Село

Министер на трг. и снабдувањето
Д. Бојановски — Диме с. р.

284

На основание чл. 7 од Уредбата за определување и контрола на цените Земскиот уред за цени при Поетседателството на Владата на НРМ го донесува следното

РЕШЕНИЕ БР 18

Член 1

Се определуваат следните цени за тули, керамички и капаци:

- 1) Тули — од сите фабрики и тулари
 - а) I качество динара 1.200 —
 - б) II качество динара 1.000 —
- 2) Керамички марселски — фалцовани
 - а) од фабриките во Скопје и Струга по динари 2.500 —
 - б) од фабриките во Велес, Кучичино и др. по дин. 3.000 —
- 3) Капаци за фалцовани керамички:
 - а) од фабриките во Скопје и Струга Дин. 3.500 —
 - б) од фабриките во Велес, Кучичино и др. динари 4.000.—

Член 2

Горните цени се разбират за 1.000 парчиња, добар квалитет, франко фабрика односно тулана без секак. ви јавни дажби. Искршените парчиња ќе се откупуваат на начин како е уобичаено.

Член 3

Претпријатијата кои не можат да ги извршат до биените производни задачи по горните цени без да претпрат штета, должни се да во рок од 15 дена од денот на стапувањето на ова решение во сила а поднесат преку Министерството на индустријата до Земскиот уред за цени образложена и документирана кажувања за одредување на одделни цени.

Член 4

Определените цени се однесуваат на производството през 1946 год. и тоа од поразите години заварено на склад на денот на стапуењето во сила на ова решение. Одгугената стока од старото и новото производство ќе се обрачуна по цените од оваа решение, во колку не е дефинитивно обрачуната по старите решенија.

Член 5

Со влегуењето во сила на ова решение престануваат да важат сите пораншни решенија за тули, керамики и капади.

Член 6

Секое прекршуење на прописите од ова решение ќе се казни по Законот за борба против ипекултата и привредната саботажа.

Член 7

Ова Решение влегуе во сила на 15 јули 1946 г. Земски уред за цени Д. Саботко с. р.

285

На основание чл. 7 од Уредбата за определување и контрола на цените и чл. 3 ставка II од Решението на Савезниот уред за цени бр. 17559 од 8 јули 1946 година, за цените на житото во економската 1946/47 година, и во согласие со Министерството на трговијата и снабдуењето на Н. Р. Македонија, Земскиот уред за цени при Председателството на Владата на Н. Р. Македонија го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ Бр. 50

За откупните цени на житото во економската 1946/47 год. во дефицитираните околии на Н. Р. Македонија,

Член 1

Вишковите по чл. 4 и по чл. 5 од Уредбата за откуп на житото во економската 1946/47 год., како и пие од пораните години, ќе се откупуваат од производителите по следните цени:

1. Пшеница	дин. 370.—
2. Рж	" 340.—
3. Ечмен јар	" 360.—
4. Ечмен пролетен	" 320.—
5. Овес	" 320.—

Горните цени се разбираат за 100 кгр. добро здраво жито, у обичајни квалитет и хектолитарска тежина со 2% уродица (зрна од други жита), франко откупен пункт или франко вагон.

Член 2

Во житото се допушта уродица (примес зрна од други жита) нај многу до 10%.

I. За секој полн процент преку 2% уродица ќе се намалуе откупната цена за 1%.

II. За секој полн процент нечистотија (песок, камен, земја и др.) ќе се намалуе откупната цена за 2%.

III. За по голема нечистотија на житото (измацано жито и со јак мирис) ќе се намалуе откупната цена за 5%.

Член 3

Откупните вишкови претпријатијата ќе ги продаваат по следните цени:

1. Пшеница	дин. 440.—
2. Рж	" 410.—
3. Ечмен јар	" 430.—
4. Ечмен пролетен	" 390.—
5. Овес	" 390.—

Горните цени се разбираат за 100 кгр. добро здраво жито, обичајни квалитет и хектолитарска тежина со 2% уродица франко секој дистрибутивен центар, вклучително вкупен порез и разни фондови. Одредбите од чл. 2 од ова Решение важат и при продажбата на житото.

Член 4

Оваа Решение влегуе во сила од денеска.

Сите пораншни Решенија и наредба во врска со житото престануваат да важат со влегуењето во сила на ова Решение.

Земски уред за цени
Директор,

Д. Саботко с. р.

286

На основание чл. 7 од Уредбата за одредување и контрола на цените, Земскиот уред за цени при Председателството на Народната Влада на Н. Р. Македонија, го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ Бр. 51

за определување цените на кондурациските услуги

Чл. 1

Во Скопје Жотини и Охрид Во останали градови на Македонија

Машки ковани од бр. 39—45 дин.	167.—	142.—
Женски ковани дин.	149.—	127.—
Женски екрос батино ди.	139.—	119.—
Детски од бр. 26 — 30 дин.	101.—	86.—
Детски од бр. 31 — 34 дин.	106.—	90.—
Детски од бр. 35 — 38 дин.	124.—	106.—
Детски од бр. 24 — 30 тек глон	60.—	51.—

ПУШТИИ:

1. Машки клот со кожа — — дин.	31.—	26.—
2. Женски клот — — — дин.	23.—	20.—
3. Детски од бр. 26-36 — — дин.	15.—	13.—
4. Детски од бр. 31-34 — — дин.	15.—	13.—
5. Детски од бр. 35-38 — — дин.	22.—	19.—

ОПРАВКИ:

1. Машки пенчиња ковани — дин.	44.—	38.—
2. Машки пенчиња шиени — дин.	54.—	46.—
3. Женски пенчиња ковани — дин.	28.—	24.—
4. Женски пенчиња шиени — дин.	37.—	32.—
5. Детски пенчиња од 35 — — дин.	22.—	19.—

Чл. 2

Горните цени се определени на основание определените норми, режиска стопа 35% и законска печалба 20% врху работата и утрошениот материјал.

За другите услуги занаетчиите ќе наплатуваат преку утрошените работни сатови, увеличени со режиска стопа и законска печалба од вредноста на утрошените надници.

Чл. 3

Се задолжуваат Народните обори да го разгласат ова Решение а Занаетчиската камара изготви ценовници кои ќе бидат заверени од властите. Занаетчиите да ги истакнат ценовниците на видно место.

Чл. 4

Ова Решение стапуе на снага од денот на објавуењето му во „Сл. весник“ на НРМ. и со објавуењето му нашето Решение бр. 29 од 16 — V — 46 год. за определување на кондурациските услуги се анулира.

Земски уред за цени
пом. Директор,
Б. Самаринев, с. р.

287

Во дополнително на Решението за максимирање цената на млечните производи, Земскиот уред за цени при Председателството на Владата на Н. Р. Македонија го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ Бр. 52

Чл. 1

Се максимира цената на биеното сирењекое се донесуе на пазарот слободно за територијата на Н. Р. Македонија по следниот начин:

1 кгр. биено сирење дин. 45.—

Чл. 2

Горната цена се разбира за продажба на дребно франко магацин на малопродавецот.

Чл. 3

Народните одбори се задолжуваат ова решение да го спроведат во дело.

Чл. 4

Ова Решение стапуе во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник“ на НР Македонија.

Земски уред за цени
пом. Директор,
Б. Самарџиев, с. р.

288

На основание чл. 7 од Уредбата за определување и контрола на цените и во согласие со Министерството на трговијата и снабдувањето, Земскиот уред за цени при Председателството на Народната Влада на НР Македонија го донесуе следното

РЕШЕНИЕ Бр. 53

За определување цените на сено и сламата.

Чл. 1

Се определуваат следните највисоки цени на ливадското сено и слама кои ќе се окупуваат за нуждите на војската и тра на слободен пазар:

1 кг ливадско сено до	дин. 2.—
1 кгр слама	дин. 0.70

Горните цени се разбираат на едро франко закупен пункт а према напавениот договор помеѓу војската и претпријатијата кои ќе ги лиферираат сено и сламата, без секакви јавни дажбини.

Чл. 2

Народните одбори да пристапат веднага кон спроведувањето на ова Решение во дело.

Чл. 3

Секое нарушување на одредбите на ова Решение ќе биде казнето по законот за борба против шпекулага и привредната саботажа.

Чл. 4

Ова Решение влегуе во сила од денеска.

10. VIII. 1946 год. Скопје.

Земски уред за цени
пом. Директор
Б. Самарџиев, с. р.

289

На основание чл. 7 од Уредбата за одредување и контрола на цените а по предложение на Отсекот за цени и цени при Министерството на трговијата и снабдувањето, Земскиот уред за цени при Председателството на Владата на НР Македонија го донесуе следното

РЕШЕНИЕ

За определување цените на фискалните услуги на територијата на НР Македонија.

Чл. 1

Во Скопје, Жостов и Охрид

Во сите градови на НР М.

1) За печење	за 1 тенисре	дин. 3	2.50
2) "	на 1 тав	" 3	2.50
3) "	на 1 тепсија	4	3
4) "	на 1 клаци	5	4
6) "	на 1 прасе јагне и слично	15	12
6) "	на 1 баклава	дин. 20	15
7) "	на 1 хлеб	1.50	1

Чл. 2

Народните одбори се задолжуваат ова Решение да го спроведат во дело, а Закажетските удруженија изготват ценивници кои ќе бидат заверени од властите, и ќе се истакнаат на видно место во фирмите.

Чл. 3

Секое прекршување на ова Решение ќе се казни по Законот за борба против шпекулата и привредната саботажа.

Чл. 4

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник“ на НР Македонија.

Пом. директор Б. Самарџиев

290

На основание чл. 7 од Уредбата за одредување и контрола на цените и во врска со чл. 3 од Решението Бр. 16 за цената на млечните производи, Земскиот уред за цени при Председателството на Владата на НР Македонија го донесуе следното

РЕШЕНИЕ Бр. 55

за цената на млечните производи

Чл. 1

Определуваат се следните највисоки цени на кашиката, сиренето, мазта (овча) и урда:

А Од производителите на едро франко вагон, камион или кола изключително скупичи през:

1 Кашкавал полномастен за 1 кгр.	дин. 60
2 Сирене полномастно за 1 кгр.	дин. 37.50
3 Мазт (овча) неопена за 1 кгр.	дин. 84
4 Урда за 1 кгр.	дин. 12

Б Во продажба на дребно во сите места на Македонија:

1 Кашкавал полномастен за 1 кгр.	дин. 70
2 Сирене полномастно за 1 кгр.	дин. 44
3 Мазт (овча) неопена за 1 кгр.	дин. 95
4 Урда за 1 кгр.	дин. 15

Чл. 2

Горните млечни производи има да се продаваат во сите места на Македонија по цените определени со чл. 1 од ова Решение од каде тие се набавуваат.

Чл. 3

Секое прекршување на предписите од ова Решение ќе се казни по Законот за борба против шпекулата и привредната саботажа.

Чл. 4

Со влегувањето во сила на ова Решение преставуваат да важат сите досега дадени решенија за цената на млечните производи.

Чл. 5

Овао Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во „Службен Весник на НР Македонија“.

ЗЕМСКИ УРЕД ЗА ЦЕНИ
ДИРЕКТОР

Д. САБОТКО, с. р.

291

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ НА КНИГОВОДИТЕЛСКИОТ КУРС — ОСНОВАН СО РЕШЕНИЕ Бр. 2046 ОД 18 IV 1946 ГОД ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Чл. 1

Целта на испитот е, да кандидатите покажат, дека совладале програмата наставен програм од страна на ова Министерство, за книговодителските курсови.

Чл. 2

Курсовите се тромесечни по потреба може купот да се намали и продолжи од страна на ова Министерство.

Чл. 3

Испитот се состои од писмен и усен испит.
а) на писмениот испит се полага: книговодство, трговко сметање и кореспонденција.

б) на усниот дел на испитот се полага: трговско сметање, трговско знаење и организацијата и администрацијата.

Чл. 4

Испитот се полага пред испитна комисија, која се состои од три члена, од кои едниот ќе биде предметниот преподавател.

Председател на испитната комисија е раководителот на курсот, ако не биде друго лице делегирано од страна на ова Министерство.

Чл. 5

Писмените задачи треба да обфатат: книговодство, трговско сметање и кореспонденција, целиот предвиден материјал по програмата за курсот.

Предметниот преподавател ќе предложи по три теми за писмените задачи по горните предмети.

Писмената работа по книговодство ќе трае 4 саата, а од другите предмети по два саата.

Чл. 6

Писмените работи ќе ги прегледува и оценува испитната комисија од три члена во која влегува и предметниот преподавател. Задачите прво ги прегледува и оценува предметниот преподавател и белешките ги дава со образложение, след тоа ги дава на другите два члена на преглед и оценување.

Чл. 7

На усниот дел на испитот, кандидатот треба да покаже знаење од минатиот материјал.

Од трговско сметање, кандидатот треба да покаже, да минатиот материјал го владее и со сигурност работи.

Од трговско знаење, треба кандидатот да покаже, дека ги познава основните принципи во трговијата и да знае стечените знаанија практично да ги применува во работа.

Од организација и администрација, треба кандидатот да покаже, дека го совладал минатиот материјал.

Чл. 8

Испитувањето на кандидатите ќе трае по 10 минути за секој предмет, а претседателот може да продолжи или намали испитувањето.

Чл. 9

Кандидат, кој ќе добие на писмените работи слаба оцена од два предмета, не се допушта на усен испит.

Кандидат кој на писмениот испит добие слаба белешка од книговодство или кореспонденција, ќе го полага тој предмет и на усниот дел на испитот.

Чл. 10

Кандидат кој добие слаба оцена, макар и од еден предмет на испитот, не му се признава да е завршил книговодителскиот курс.

Чл. 11

Испитните оценки за секој предмет на книговодителскиот курс, ги утврдува испитната комисија на предметниот преподавател.

При еднаква поделба на гласовите се зима мнението на онаја странка за која гласал претседателот на испитната комисија.

Чл. 12

За текот на испитот се води записник, во кој ќе се бележи: име и презиме на кандидатот, дата на полагањето, распоред на испитот, темите од писмените испити и време на траењето на испитот.

Оценките добиени на испитот исто така се внесуваат во записник и се пишуваат со букви и бројки.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија.

Чл. 13

На оние кандидати кои ќе го положат испитот со успех, ќе им се издаде свидетелство, а формата на истото ќе пропише Министерството на трговијата и снабдувањето.

Чл. 14

Овој Правилник стапува на снага од денот на објавувањето му, во Службен весник на Народна Република Македонија.

Скопје 16 VI 1946 год Бр. 6607

МИНИСТЕР, НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО (Д. Бојановски — Дизе)

292

Министерството на народното здравје на Народна Република Македонија, во смисол Чл. 8 на Финансискиот закон на Федеративна Народна Република Југославија за буџетската година 1946, а во согласност со Министерството на финансии на Народна Република Македонија, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧНИТЕ ТРОШКОВИ

Член 1

Во болничен трошок спаѓаат сите стварни издатоци за издржување и негување на болните. Одделно се сметаат стварно направените трошкови за: операции, трансфузија на крв, употреба на Пеницилин, рентгенски снимки, гипсови, ортопедски патези и останали терапеутски помагала.

Член 2

Дневен болничен трошок во болничните установи, кои се под управа на Министерството на Народното здравје на Н. Р. М. изнесува:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. во болниците | 40 дин. |
| 2. во леčiliштата за туберкулоза | 50 дин. |
| 3. во болницата за душевни болести | 20 дин. |

Член 3

За извршените операции болницата наплатува према стварно направените трошкови по следната таблица:

I. ХИРУРШКИ ОПЕРАЦИИ:

A. GLAVA:

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|------|
| 1. Trepanactio | • • • • • | 400 | дин. |
| 2. Sekvestracija | • • • • • | 200 | " |
| 3. Karcinom na ustata | • • • • • | 150 | " |

B. VRAT:

- | | | | |
|----------------------|-----------|-----|---|
| 4. Strumektomija | • • • • • | 300 | " |
| 5. Operacio Fistulae | • • • • • | 200 | " |

V. GRADI:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|---|
| 6. Resekcija na едно до два ребра | • • • • • | 300 | " |
| 7. Cinteza | • • • • • | 150 | " |

G. KOREM:

- | | | | |
|--|-----------|-----|---|
| 8. Appendektomija | • • • • • | 300 | " |
| 9. Herniotomija | • • • • • | 300 | " |
| 10. Laparatomija explorativa | • • • • • | 200 | " |
| 11. Operacija na Haemoroidi | • • • • • | 300 | " |
| 12. Fistula anni | • • • • • | 300 | " |
| 13. Resectio ventrikuli | • • • • • | 500 | " |
| 14. Gastroenterostomija | • • • • • | 400 | " |
| 15. Resectija na creva | • • • • • | 400 | " |
| 16. Operacija na ileus | • • • • • | 400 | " |
| 17. Sectio alta (kamen vo močovni mehur) | • • • • • | 300 | " |
| 18. Pielotomija (kamen vo bubregot) | • • • • • | 500 | " |
| 19. Nephrektomija (vadeње na bubreg) | • • • • • | 600 | " |
| 20. Cirkumscisio | • • • • • | 100 | " |
| 21. Hypospadija | • • • • • | 300 | " |
| 22. Amputacija na prst | • • • • • | 150 | " |
| 23. Amputacija na raka ili uoga | • • • • • | 300 | " |
| 24. Snkvestrotomija | • • • • • | 300 | " |
| 25. Tenotomija | • • • • • | 200 | " |
| 26. Repositija na izmesten zgloб | • • • • • | 150 | " |
| 27. Plastika cavum oris | • • • • • | 200 | " |
| 28. Plastika cav. palati | • • • • • | 300 | " |

II ГИНЕКУЛОШКИ И АКУШЕРСКИ ОПЕРАЦИИ

29. Adnexektomija	300 "
30. Adnexektomija bilateralis	300 "
31. Hysterektomija subtotalis	300 "
32. Hysterektomija totalis	400 "
33. Operatio po WERTHEIM	500 "
34. Operatio Cysta intraligamenta	300 "
35. Koloperinorrhaphia anterior	200 "
36. Koloperinorrhaphia anterior et posterior	300 "
37. Operacija na reflexio uteri	200 "
38. Extirpacio na glandulae Bartolini	150 "
39. Polypektomija	50 "
40. Sectio Caesarea	100 "
41. Abrasio mukosae kavum uteri (Curretagd)	200 "
42. Extractio foeti kum forcipe	200 "
43. Versio	200 "
44. Kraniotomija	200 "
45. Dekapitatio	200 "
46. Extractio placentae manualis	150 "

III ОТОРИНО ЛАРИНТОЛСКИ ОПЕРАЦИИ

47. Mastoidektomija	300 "
48. Operatio radikalus	400 "
49. Sinus maxilaris	200 "
50. Etmoidalis	200 "
51. Sphenoidalis	200 "
52. Sinus frontalis	200 "
53. Tonsilektomija	100 "

IV ОЧНИ ОПЕРАЦИИ

54. Operacija na catarakta	250 "
55. " " Glaukom	200 "
56. " " Strabizam	150 "
57. " " Iridektomija	150 "
58. " " Discisija	100 "
59. " " Enukleacija	150 "
60. " " Evisceracija	150 "
61. " " Ektropium	100 "
62. " " Entropium	100 "
63. " " Trihiasis	100 "
64. " " Trahom ekscisija	100 "
65. " " Dakriocystitis	150 "
66. " " Extirpacia na solzna zlezda	150 "
67. " " Tumor na konjzata i konjunktivata	120 "
68. " " Tumor na kapacite	160 "
69. Plastična operacija	180 "
70. Operacija na ptosis	180 "
71. " " dermoidna cysta	150 "
72. Tarsoraphia	100 "
73. Operacija na Simplepharon	120 "
74. Tetoviranje na cornea	140 "

Член 4

За операции кои не се предвидени во таблицата на овој правилник ќе се наплатува по таксите одредени за слични случаи.

Член 5

Окружните народни одбори одредуваат висината на болничните трошоци во болниците и леčiliштата, кои се под нивна управа по предходно согласие на Министерството на народното здравје и висината на тие трошоци не може да надмине износот на наведените такси во чл. 2 и 3 на овој правилник.

Член 6

Болничните трошоци ги плаќаат:

1. Самите болни или нивните блиски роднини обавезно по Граѓанскиот закон.
2. Народните одбори за болни лица на кои се дали уверение за бедност и да имаат право да се лекуваат во болницата за сметка на одборот.
3. Земскиот завод за социјално осигурување. Болничниот фонд на сообраќајното особље за своите членови, упатени во болницата од нив, како и други хуманитарни фондови, кои се задолжуваат да ги плаќаат болничните трошоци.
4. За војни лица наплатата се врши преку Санитетското одделение на дотичната армија, на чија

територија се наоѓа цивилната здравствена установа и сметките треба да си праќаат на крајот секој месец (Распис на Министерството на народната одбрана Санитет, оддели бр. Пл. 584 946)

5. За народната милиција, Министерството на Внатрешните работи на Н.Р.М.

6. За затворениците се наплатува од нивниот имот, а за осудените во поправителен завод плаќаат поправителен завод кој го испратил болниот на лекување.

Член 7

На државен трошок се лекуваат:

1. Лица, кои се ослободени од плаќање на болничниот трошок со специјален закон.
2. Ученици-ки од средните медицински училишта и курсисти, кои се под управа на Министерството на народното здравје на Н.Р. Македонија.
3. Медицински службеници заболели при исполнувањето на службата, ако не се осигурени при Земскиот завод за социјално осигурување.
4. Болни кои боледуваат од следните заразни болести: пегави тифус, едра шарка, колера, губа, шарлах, дифтерија, акутна туберкулоза, акутна венерична болест и акутна трахома.
5. Лица на кои жителската надлежност не може да се утврди во рок од една година од денот на примањето во болницата.
6. Душевно болни, кои се лекуваат во болницата за душевни болести полни две години.

Член 8

Болничниот трошок, кој према законските прописи го плаќа државата ќе го подмири Министерството на народното здравје од кредитот одобрен за таа цел. Болниците кои располагаат со стална државна помоќ ќе го отпишуваат болничниот трошок за лица лекувани на терет на државата за сметка на примената државна помош.

Член 9

Половина такса од горе предвидените болнични трошоци и такси за операции плаќаат следните лица:

1. деца до 7 годишна возраст
2. бремени жени и родилки
3. државни службеници и пензионери за нив и членовите на тесната им фамилија (жена, деца)
4. Душевно болни, кои се лекуваат повеќе од една година.

Член 10

За болни мајки со дојлачница се плаќа болничен трошок само за мајката. За придружувачки на деца до 3 години, ако се хранат во болницата се наплатуваат болничниот трошок.

Член 11

Лица заболели од акутни венерични болести и од ма која остра заразна болест, ако се членови на Земскиот завод за социјално осигурување, Болничниот фонд на сообраќајното особље и др. хуманитарни фондови за нив се наплатуваат болничниот трошок од поменатите соц. установи.

Член 12

Патните трошоци за умоболните и живните придружители за нивното преместување во болницата ги снесаат самите болни односно нивната фамилија или надлежниот народен одбор. Патните трошоци за овие болни и нивни придружители кога се преместуваат од болница во болница, ги подмирува од своите буџетски средства онаја болница, на чие сакање се врши преместувањето.

Член 13

Погребните трошоци, ако погребението го извршила болницата, се наплатува со сметката на болничните трошоци. Овие трошоци ги снесаат оние лица, установи кои по прописите на овој правилник плаќаат болничните трошоци.

Ако умрениот е државен службеник и погребението е станало за сметка на болницата, погребните трошоци ќе се наплатуваат од оноа лице кое е примател на посмртната заплата на умрениот службеник.

Член 14

Во болницата соштествува само една класа. Малките стаи се употребуваат за сместување на тешки болни, кои поради природата на болеста треба да лежат во засебни стаи.

Член 15

Во хитни случаи, што е должен дежурниот лекар да утврди, болните се примаат во болницата без никакви документи. Управата на болницата за тие случаи накнадно испитува кој е должен да ги плати болничните трошкови.

Член 16

Денот на примањето на болниот во болницата не се смета во болничен трошок а се смета денот на отпуштањето.

Член 17

Осим предвидените случаи во овој правилник, никој нема право на бесплатно болнично лекување.

Член 18

Ако болниот не ги платил болничните трошкови до неговото отпуштање од болницата, ниту е пак преставил уверение од надлежниот народен одбор за бедно состојание, или каква потеря да има право на бесплатно болнично лекување, тогаш болницата бара од органите на власта, односно установата која ќе ги плати болничните трошкови.

Кога надлежната власт потврди да болниот може сам да ги плати болничните трошкови, болницата пракја сметка за болничните трошкови и наплатата ќе ја изврши надлежниот Народен одбор за сметка на болницата.

Член 19

Објаснение по овој правилник ќе дава Министерството на Народното здравје на Н. Р. М.

Член 20

Со објавувањето на овој правилник се одменуваат сите досегашни Правилници отпечатени во „Службен весник на Н. Р. М.“ бр. 24, од 27 XI 1945 г, како и сите решенија на ова Министерство во врска со болничните трошкови.

Член 21

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник“ на Народна Република Македонија.

Министер на финансите
Даре Цамбаз с. р.

Мин. на нар. здравје
Д-р В. Попадич с. р.

293

Министерството на народното здравје на Народна Република Македонија во смисла чл 8 на Финансискиот закон на Федеративна Народна Република Југославија за буџетската година 1946. а во согласие со Министерството на финансите на Народна Република Македонија, донесе

ПРАВИЛНИК

за таксите во амбулантите, хемијските и бактериолошките лаборатории

Чл. 1

По таксите предвидени во овој правилник ќе наплатуваат сите амбуланти во болниците, амбулантно-поликлинички установи хемијски и бактериолошки лаборатории како и други здравствени установи, кои се под Управата ч на буџетот на Министерството на народното здравје на Народна Република Македонија.

Чл. 2

Окружните (градски) народни одбори сами одредуваат такси во сите амбуланти во болниците амбулантно-поликлинички установи и други здравствени установи кои се под нивна Управа и нивниот буџет

по предходна согласност на Министерството на народното здравје и тие такси не можат да надминат таксите наведени во чл. 8 на овој правилник.

Чл. 3

Сите интервенции, кои не се предвидени во овој правилник ќе се наплатуваат по таксите предвидени за слични случаи.

Чл. 4

Употребните завојни материјали и лекови се сметаат одделно по стварно купежната цена.

Чл. 5

За амбулаторен преглед, интервенции, завојен материјал и лекови за лица кои имаат уверение за бедност плаќа надлежниот н. одбор, за членовите на социалното осигурување плаќа Земскиот Звод за социално осигурување болесничкиот Фонд на сообраќајното особље и други хумантирани Фондови.

Земската здравствена установа секој месец поднесува сметка за тие лица на органите и установите кои ги упатиле болните.

Чл. 6

Нема да плаќаат за амбулаторен преглед:

- 1) Ученици и ученички од сите државни училишта
- 2) Деца до 7-годишна возраст
- 3) Бремени жени
- 4) Инвалиди
- 5) Лица ослободени со специален закон.

Лицата под 1, 2, 3 и 5 плаќаат за интервенција, завојниот материјал и лековите. Учениците и учениците до средните медицински училишта и курсистите при Министерството на народното здравје се ослободуваат од сикакви такси.

Чл. 7

Бесплатно се вршат:

- 1) Сите хемијски анализи по барањето на јавните здравствени установи.
- 2) бактериолошки — серолошки истражувања со цел пронајдување на акутни заразни болести, кои подлежат на обавезна пријава.

Чл. 8

Во амбулантите и лабораториите на здравствени установи се наплатуваат следните такси:

ПРЕГЛЕД И РАЗНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Преглед на болен во амбулантата — — — — —	10 дин.
Супкутанна инјекција — — — — —	10 "
Интрамускуларна инјекција — — — — —	15 "
Интравенозна — — — — —	20 "
Венепункција — — — — —	30 "
Пробна пункција — — — — —	30 "
Лумбална пункција или инјекција — — — — —	50 "
Пнеумоторакс — — — — —	50 "
Промивка на желудацот — — — — —	30 "
Дуоденална сонда — — — — —	80 "
Евакуациона пункција — — — — —	60 "

РЕНТГЕНСКИ ПРЕГЛЕДИ И РАЗНИ ЗРАЧЕЊА

Рентгеноскопија на белите дробови — — — — —	30 дин.
Рентгеноскопија на превата и ортограм — — — — —	40 "
Рентгеноскопија на желудацот — — — — —	60 "
Преглед на превата со бариум — — — — —	60 "
Рентгеновите снимки, како и рентгеноскопијата со накнада на цената за матер. Зрачење со кварц ламба, диатермија, кратки таласи, фарадизација, солукс по — — — — —	20 "
Водена галванска бања — — — — —	20 "

ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Малка хируршка интервенција — — — — —	30 дин.
Флеботомија — — — — —	30 дин.
Ампутација на фаланга — — — — —	60 дин.
Дезартикулација на прст — — — — —	60 дин.
Екстракција на враснат нокт — — — — —	50 дин.
Екстракција на поткожен мал тумор — — — — —	50 дин.
Екстракција на поткожен голем тумор — — — — —	80 дин.

Операција на фимоза — — — — —	60 дин.
Парафимоза — — — — —	40 дин.
Редукција на луксиран прст — — — — —	30 дин.
Редукција на луксиран лакт — — — — —	80 дин.
Редукција на луксирано раме — — — — —	60 дин.
Редукција на скршен прст — — — — —	30 дин.
Редукција на скошени радиус — — — — —	60 дин.
Редукција на скршени двете подлактици	
и големи коски — — — — —	80 дин.
Гипс мала — — — — —	80 дин.
Гипс среден до — — — — —	120 дин.
Гипс голем до — — — — —	150 дин.
Овие такси се за хируршки интервенции а завој-	
ниот материјал како и лекови се наплатуат по куте-	
жната цена.	

УРОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Промивка на мочовиот мехур прва — — — — —	30 дин.
Промивка на мочовиот мехур поновна — — — — —	20 дин.
Инсталација на мехурот и уретрата прва — — — — —	30 дин.
Инсталација на мехурот и уретрата поновна — — — — —	20 дин.
Масажа на простата со инсталација прва — — — — —	30 дин.
Масажа на простата со инсталација поновна — — — — —	20 дин.
Дилатација на уретрата со инсталација прва — — — — —	30 дин.
Поновна инсталација на уретрата — — — — —	20 дин.
Цистоскопија — — — — —	100 дин.
Катетеризација на бубрежите — — — — —	150 дин.
Уретроскопија — — — — —	80 дин.
Уретротомија интерна — — — — —	100 дин.
М-тотомија — — — — —	100 дин.
Пункција на мочовиот мехур — — — — —	50 дин.
Пуштање на чочка со катетер — — — — —	30 дин.
Вадење на чуждо тела уретрата и мехурот — — — — —	150 дин.
Пункција на хидронефрозата — — — — —	40 дин.

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Одредување на очалки — — — — —	30 дин.
Сондирање на канал — — — — —	30 дин.
Вадење на чуждо тело од рожницата — — — — —	30 дин.
Супконјунктивална инјекција — — — — —	20 дин.
Епилација на трепавици — — — — —	20 дин.
Операција на халазион — — — — —	50 дин.
Експресија на гранулон — — — — —	40 дин.
Каутеризација улкусот на рожницата — — — — —	40 дин.
Операција на птеритум — — — — —	60 дин.

БОЛЕСТИ НА УХОТО, НОСОТ И ГРЛОТО

Парацентеза на бубната опна — — — — —	40 дин.
Инцизија на крајници — — — — —	40 дин.
Вадење на чуждо тело од ухото и носот — — — — —	20 дин.
Вадење на чуждо тело од једнакото — — — — —	120 дин.
Вадење на чуждо тело од бронхусот — — — — —	150 дин.
Операција на полип од еднаа носница — — — — —	30 дин.
Операција на гретиот крајник — — — — —	30 дин.
Операција на сите три крајника — — — — —	60 дин.
Тампонирање на носот (Белж) — — — — —	40 дин.
Промивка на церументот од едното ухо — — — — —	20 дин.
Инцизија на фурукул од ухото и носот — — — — —	20 дин.
Катетеризација на еустахијевата цевка — — — — —	30 дин.
Тонзилотомија — — — — —	100 дин.
Трахиоларитомија — — — — —	150 дин.

ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Лекување на ерозија или флуор — — — — —	20 дин.
Вадење на полип — — — — —	30 дин.
Киртажа — — — — —	80 дин.
Едно зрачење со диатермија — — — — —	20 дин.
Инцизија на бартолиниевите жлезди — — — — —	40 дин.

За далена акушерска помош од акушерка во домот на родилка, а повичана през работно време — 130

За бедни родилки бесплатно во секое време.

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Микроскопска дијагноза на паразити и бактерии — — — — —	20 дин.
Бактериолошка дијагноза: на култура сероло-	
шка диференцијација на изолирани клици на сите	
екскрети и секрети — — — — — од 20 до 80 дин.	
Иста бактериолошка дијагноза со експериментни	
менти на животни према бројот и врстата на	
животино — — — — —	100 дин.

Изработување на аутовакцина — — — — — 100 дин.

ХЕМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ:

а) физикална седиментација, густокја итн према бројот на бараните прегледи од 20 до 100 дин.
б) морфолошка диференцијација — — — 50 дин.
в) дерматомикози микози воопште — — — 50 дин.

Серолошки испитувања:

1. на крв:

а) аглутинација Видал, Вајл, Феликс — — — 20 дин.
б) серолошка диференцијација на групи бактерии (пнеумо и менингококус) — — — 50 дин.
в) Одредување на крвни групи — — — 50 дин.
г) преципитација — — — — — 50 дин.
д) Васерман, Хект и једна флокулациона реакција заедно — — — — — 40 дин.
е) Секоја понатамошна реакција како реакција под (д) — — — — — 20 дин.
ж) Заинбергова реакција — — — — — 80 дин.
з) Реакција по Абдерхалден — — — — — 100 дин.
и) Останали серолошки реакции по — — — 60 дин.

2. Кичмена течност (ликвор):

а) Цитолошки преглед, преглед на култура, диференција на изолирани клици од — — — 20—80 дин.
б) Васерман и колонијална реакција — — — 50 дин.
в) Останали квалитативни и хемиски реакции — — — — — 25 дин.
г) Останали квалитативни и хемиски реакции — — — — — 25 дин.
Бактериолошки преглед (број на клиците и титар-коли — — — — — 20 дин.
Реферат за бактериолошки и микроскопски преглед на млеко — — — — — 40 дин.
Бактериолошки и микроскопски преглед на млеко за часови лица — — — — — 20 дин.
Микроскопски преглед на млеко по Торн-дорф — — — 20 дин.
Микроскопски преглед на разни хранителни продукти — — — — — 20 дин.
Реферат за бактериолошки преглед на хранителни продукти за часови лица — — — — — 20 дин.
Преглед на желудачниот сок — — — — — 20 дин.
Преглед на мочката хемиски и микроскопски (на белачевина и шеќер квантитатив) — — — 20 дин.
Хемиски преглед на поедините состојки во урината — — — — — 5 дин.
Квантитативно одредување на поедините соли — — — 20 дин.
Хемиски преглед на крвта (азот, уреа, шеќер, хлор)

АНТИРАБИЧНО ЛЕКУВАЊЕ

1. Специфично антирабично вакцинирање за секоја доза (една ампула) — — — — — 15 дин.

МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕДИ

1. Нативен препарат (бојадизани како и во тамно поле) — — — — — 20 дин.
2. Преглед по Тамури — — — — — 30 дин.

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

1. Аеробна култура на експрег. секрет гној, ексудат и трајсудат — — — — — 50 дин.
2. Анаеробна култура — — — — — 50 дин.
3. Култура на крв — — — — — 80 дин.
4. Биолошки опит:
а) на мип — — — — — 30 дин.
б) на заморче — — — — — 100 дин.
в) на кунца — — — — — 250 дин.

СЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

1. Аглутинациони реакции (Видал, Вајл, Феликс и др) — — — — — 20 дин.
2. Васерман — — — — — 30 дин.
3. Флокулциони реакции на Луис (Маинке Кан) — — — — — 20 дин.
4. Серореакција на Еинококус — — — — — 80 дин.
5. Гонореакција — — — — — 80 дин.

ХЕМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ:

1. Одредување:
а) Брзина на седиментацијата на ери. троцити — — — — — 20 дин.
б) Времето на крварењето — — — — — 10 дин.

в) Времето на сосирушењето на крвта —	10 дин.
2. Број на еритроцитите леукоцитите	
и индексот на хемоглобин — — — — —	30 дин.
3. Број на тромбоцитите — — — — —	30 дин.
ф) На крвни групи — — — — —	70 дин.
2. Морфолошка диференцијација на леукоцитите — — — — —	50 дин.
3. Зимање на крв за серореакција и бактериолошки преглед — — — — —	20 дин.

КЛИНИЧКИ АНАЛИЗИ

1. Крв:	
а) Ксантопротеин — реакција — — —	10 дин.
б) Хлориди — — — — —	20 дин.
в) Азот, уреа, мокрачна киселина, шеќер	
индикан билирубин, калциум, железо, магнезиум, ацетон, холестерин, креатинин по	50 дин.
г) Фосфати калии, натриј, маст	
инлипоиди — — — — —	100 дин.
2. Ликвор: Квалитативни хемиски анализи	20 дин.
3. Урина:	
а) мада анализа — — — — —	40 дин.
б) голема анализа (потполна) — — —	250 дин.
в) седимент — — — — —	10 дин.
г) Хормонална анализа по Ашаним — — —	150 дин.
Зондек — — — — —	150 дин.
4. Желудачни сок: слободна и врзана киселина млечни киселини, микроскопски преглед (крв, жолчка) — — — — —	50 дин.
5. Испражнення (Фецес):	
а) Макро-и микроскопски — — — — —	20 дин.
б) Крв — — — — —	20 дин.
в) Жолчни бон — — — — —	20 дин.
6. Конкременти, према бројот на составните делови и утрошеното време до — — —	100 дин.

ПРЕГЛЕД НА ВОДА

1. Теренски преглед:	
а) Преглед на водата и околината — —	30 дин.
б) Растворена угљена киселина (Титр)	10 дин.
в) Растворен кисеоник (Колор) — — —	10 дин.
г) Температура — — — — —	5 дин.
д) Радиоактивитет — — — — —	150 дин.
2. Физикални преглед:	
а) Боја, мутнока, мирис реакција — —	10 дин.
б) Специфична тежина — — — — —	10 дин.
в) Концентрација на водониковите јони (Кол или електр.) — — — — —	10 дин.
г) Електрична спроводливост — — —	10 дин.
3. Хемиски преглед:	
а) Слободни и албуминоидни амонијак, нитрит, железо (Грав) испадни остаток по —	15 дин.
б) Целокупен органски азот, сумпор водоникот поедини тешки метали Грав или Колор, калциев и магнезиов оксид (грав), сулфат (граф) по — — — — —	20 дин.
в) Нитрит, консупција кисеоника, губитокот при жарење и фиксниот остаток суспендирањот остаток слободен хлор, тиосулфат, озон додаток на вар, сода односно натриева основа по — — — — —	10 дин.
г) Хлориди (Титр) железо (колор) карбонатна и некарбонатна тврдина (Титр) целокупната тврдина (Титр), целокупен базичен карбонатен и бикарбонатен алкалитет, калциумова тврдина (Титр) магнезиумова тврдина (Титр) по — — — — —	5 дин.
д) Силициум диоксид (колор. или грав), фосфат (грав) по — — — — —	40 дин.
4. Микроскопски преглед — — — — —	20 дин.
5. Бактериолошки преглед:	
а) Колититар — — — — —	20 дин.
б) Бројот на клиците на Агар после 24 саата или на желатин после 48 саати — —	15 дин.
6. Санитарни прегледи: редовни санитарни прегледи (одредување на боја мутнока, мирис, реакција консумација на кисеоник, хлорид (титр) железо (колор) слободни и албуминоидни амонијак, целокупен органски азот нитрит, нитрит, сув остаток, губи-	

так при жарење и фиксни остаток, колититар и број на клици; анализа и мислење за водата предлог за санација на водоводот

7. Технички преглед: Редовниот технички преглед (одредување на боја мутнока, мирис, реакција консумација на кисеоник, хлорид, (титр) железо (колор) сув остаток губиток след жарење и фиксни остаток, суспендиран остаток, целокупна тврдина, карбонатна и некарбонатна тврдина, целокупен базичен карбонатен и бикарбонатен алкалитет, силициум-диоксид; анализата и мислењето за водата и предлогот за нејната употреба, предлог за мелiorација на водата за железната цел — — —	150 дин.
8. Преглед на минерална вода:	
а) Потпуна анализа (према извршената работа од дин. 1,500 до — — — — —	3000 дин.
б) Одредување на јод или бром по — — —	250 дин.

ХЕМИСКО ИСЛЕДУЕЊЕ

A. Разни иследуења	
1. Пепел и делови од пепел:	
б) Песок (во солна киселина не топи виот дел на пепелот) — — — — —	15 дин.
в) Алкалитетот на пепелта — — — — —	10 дин.
г) фосфарна киселина — — — — —	50 дин.
д) сумпурна киселина — — — — —	40 дин.
2. Густока на течности — — — — —	20 дин.
3. Рефракција — — — — —	40 дин.
4. Материја за конзервирање:	
	квант. квалит.
а) Салицилна киселина дин. 60 — — —	дин. 30 —
б) Мравја киселина дин. 60 — — —	дин. 30 —
в) Бензојева киселина дин. 100 — — —	дин. 30 —
г) Борна киселина дин. 80 — — —	дин. 30 —
д) Формалдехид дин. 60 — — —	дин. 30 —
е) Кухињска сол дин. 20 — — —	дин. 10 —
ж) Сумпораста киселина дин. 50 — — —	дин. 20 —
5. Квантитативно одредување на катјони и анијони:	
Алуминиум, амонијак, калциум, силициумова киселина магнезиум по — — —	30 дин.
б) Антимон — — — — —	80 дин.
в) Бар, Барии, манган, хром сумпор водоник сребро силициум угљена киселина, цинк, какај железо по — — — — —	40 дин.
г) Борна киселина, флуор, литиј, никл, по — — — — —	100 дин.
д) Бром, азотна киселина, јод хлор, хлорна киселина, кадмиум, кобалд, калциум по — — — — —	70 дин.
е) Фосфор, фосфорна киселина, сумпурна и супораста киселина по — — —	50 дин.
ж) Молибден, Ваглерод бизмут фолфрам жива олово, сера, по — — — — —	60 дин.
з) Титан — — — — —	140 дин.
6. Одредување на ваглени хидрати у чврсти материји:	
а) У вода топив екстракт — — — — —	90 дин.
б) Шеќер директно по Соклет или Алихну — — — — —	60 дин.
в) Целокупна захар (инвентирање со солна киселина) по алихна — — — — —	90 дин.
г) Директна поларизација — — — — —	30 дин.
д) Декстрин по Соклет или Алихну — — —	100 дин.
е) Скробни сируп — — — — —	60 дин.
ж) Скроб разложен под притисок и инверзија — — — — —	80 дин.
и) Целулоза — — — — —	90 дин.
7. Растварање на аноргански супстанции:	
а) Со солна или сумпорна киселина раствор на алкални карбонат жарење по —	30 дин.
б) Флуороводонична киселина — — — — —	60 дин.
8. Одредување на азот и неговите соединенија:	
а) Целокупниот азот по Кјелдат — — —	50 дин.
б) Амонијак — — — — —	50 дин.
в) Азотна киселина — — — — —	40 дин.
г) Дестилација со водена пара — — —	50 дин.
д) Пробавливање на беланчевини — — —	70 дин.

9. Одредување на вода	
а) Кај чврсти материји — — — — —	30 дин.
б) Кај материји со многувода — — — — —	40 дин.
в) Во минерали со директно мерење — — — — —	40 дин.
10. Одредување на точка на топење и точка на вриење — — — — —	30 дин.

Б. ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ

1. Брашно и пачиво:	
Општи преглед (изглед, мирис, боја) проба со хлорофор вештачки бои, киселост, лепило — — — — —	180 дин.
2. Екстракти на месо и коски за суна:	
Општи преглед, вода, целокупен азот, пепел, кухињска сол, фосфати, маст, креатинин, квасец — — — — —	360 дин.
3. Какао и чоколада:	
Општи преглед, екстрахирана маст, пепел, алкалитет на пепелта, микроскопски (во чоколада и шеќер) — — — — —	350 дин.
4. Квасец:	
Општи преглед, микроскопски, скроб, киселост — — — — —	200 дин.
5. Кафе и чај:	
Општи преглед, микроскопски, екстракт со вода, вештачка боја — — — — —	150 дин.
6. Маст и уље:	
Општи преглед, пепел, рефракција, специфична тежина, маст, јодни број, Рајхет-Мајклов број, вода — — — — —	350 дин.
7. Мед:	
Општи преглед, пепел, алкалитет на пепелта, фирхова реакција на индентрирана захар, лундово галожеење микроскопски, вода, киселост дијастаза — — — — —	350 дин.
8. Месо и месни производи:	
Општи преглед средства за конзервирање, скроб, вештачка боја — — — — —	210 дин.
Серолошки преглед преципитација:	
а) Ако серумот на складиште — — — — —	200 дин.
б) Ако треба да се направи — — — — —	750 дин.
9. Миродни:	
Општи преглед етерни и алкохолни екстракт, пепел, песок, вештачка боја, микроскопски — — — — —	250 дин.
10. Млеко:	
Општи преглед, специфична тежина, маст по Герберх, сув остаток без маст, рефракција, киселост, алкохолна проба, проба со бензидин, микроскопски преглед — — — — —	80 дин.
11. Оцет:	
Општи преглед, ацетон, алкохол, пепел, специфична тежина, киселост, вински камен — — — — —	250 дин.
12. Пиво:	
Општи преглед, специфична тежина, алкохол, екстракт, киселост сумпораства киселина, јачината на оладот и ступањ на провредност и испитување на наклоност за поново вриење — — — — —	380 дин.
13. Сирење:	
Општи преглед, пепел, хлорид у пепелта, маст, слободни киселини, топови и нетопиви соединенија на азотот, вода, скроб — — — — —	380 дин.
14. Емиш и зарзават: (конзерви)	
Општи преглед испитување на метали, катрански бои, средство за конзервирање, сахарин, скробни сируп, бакар — — — — —	300 дин.
15. Емашни сокови, лимонади, мармалади:	
Општи преглед, алкохол, екстракт, киселост и-спарљиви киселини, шеќер, пепел — — — — —	250 дин.
16. Тесто:	
Општ преглед, етерни екстракт, алкохолни екстракт, вештачка боја, лецитин, фосфорна, киселина, вода, мутезин, — — — — —	300 дин.
17. Ракија и ликери:	

Општ преглед, метални алкохол, етилни алкохол, специфична тежина, екстракт, киселост, дестилат, естерни број, патока, цијановодонична киселина и бакар — — — — — 450 дин.

В. ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Минерални масла:	
а) Општ преглед, вода густокја Вискозитет, точка на запалување, киселина, пепел — — — — —	250 дин.
б) Парафин — — — — —	150 дин.
в) Катран — — — — —	200 дин.
г) Дестилација — — — — —	90 дин.
д) Сапун — — — — —	75 дин.
е) Испарљивост — — — — —	60 дин.
2. Сапун и средство за чистење:	
а) Општ преглед, масни киселини, алкалитет, сврзан алкалии, карбонати јакни алкалии — — — — —	250 дин.
б) Неутрални масти — — — — —	70 дин.
в) Неосапучен дел — — — — —	100 дин.
г) Сапунин и сл. материји — — — — —	75 дин.
д) Водено стакло — — — — —	70 дин.
е) Глицерин — — — — —	70 дин.
ж) Вода — — — — —	40 дин.
з) Амонјак — — — — —	50 дин.
3. Инсектицидни отрови за питегошчи (биолошки преглед) према извршената работа од 50 до — — — — —	300 дин.

Г. СУДСКО И ТОКСИКОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ

1. Докажување на крвта:	
а) Преципитација: ако е се вметна на складиште — — — — —	200 дин.
б) Ако серумот треба да се направи — — — — —	750 дин.
в) Возивање на комплементите — — — — —	250 дин.
г) Спектроскопски — — — — —	100 дин.
д) Обсени реакции — — — — —	50 дин.
е) Тајхманови кристали — — — — —	100 дин.
2. Делови на лешини храна, галети испит:	
а) Приготвување на материјал за претрага — — — — —	100 дин.
б) Испарљиви отрови (општа анализа) — — — — —	200 дин.
в) Органски отрови (алкалоиди) — — — — —	300 дин.
г) Аноргански отрови (сврзани метали) — — — — —	300 дин.
д) Докажување на поедини испарљиви отрови — — — — —	100 дин.
е) Докажување на алкалоиди — — — — —	100 дин.
ж) Докажување на метални отрови — — — — —	150 дин.
3. Крв: преглед на угљен оксид, хемиски и спектроскопски — — — — —	150 дин.
4. Преглед на предметот на сперма — — — — —	300 дин.
5. Дрогии и лекови према извршената работа и утрошениот материјал од 200 до — — — — —	800 дин.

МЕТАБОЛИЗАМ НА ГАСОВИ

Базални метаболизам први преглед — — — — —	40 дин.
Базални метаболизам понови — — — — —	30 дин.
Одредување на потрошениот кисеоник и продукција на ваглената киселина, прво — — — — —	40 дин.
Одредување на потрошениот кисеоник и продукција на ваглената киселина, второ — — — — —	30 дин.
Одредување на респираторниот коефициент после разни диети — — — — —	40 дин.
Одредување волуменот на дишењето — — — — —	30 дин.
Одредување на виталниот капацитет на дишењето — — — — —	30 дин.
Одредување на гасовите во крвта (CO ₂ , O ₂ , азот) — — — — —	50 дин.
Одредување на тоталниот капацитет на кисеоникот во крвта — — — — —	30 дин.

ЗА ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ЗАБНИТЕ АМБУЛАНТИ СЕ НАПЛАТУВАТ СЛЕДНИТЕ ТАКСИ:

	А	Б	В
1. Прегледи на усната шуплина и заби — — — — —	—	—	10 —
2. Препарации и пунене на забни савитети — — — — —	—	—	—
амалгам плomba — — — — —	20 —	30 —	40 —
силикат плomba — — — — —	20 —	30 —	40 —
цемент плomba — — — — —	20 —	30 —	40 —

3. Две амалгам пломби на еден заб	30.—	40.—	50.—
две силикат пломби на еден заб	30.—	40.—	50.—
две цемент пломби на еден заб	30.—	40.—	50.—
4. Лечење на забиот корен			
лечење на заб со еден корен	40.—	60.—	80.—
лечење на заб со више корени	60.—	80.—	100.—
лечење на гангрена	80.—	100.—	120.—
5. Вадење на заб со ане			
стезија	10.—	20.—	30.—
6. Вадење на заб без ане			
стезија	—	10.—	20.—
7. Ресекија на коренот	80.—	120.—	150.—
8. Инцизија, абцеси и флег.	10.—	20.—	40.—
9. Чистење на заби, корен	10.—	20.—	30.—
10. Лечење на болна уста			
и јазик (по сеанси)	—	10.—	20.—
11. Лечење на солуко			
(по сеанси)	10.—	20.—	30.—
12. Забележка: кога се наплатуе интервенција не се наплатуе прегледот посебно.			
13. Надogradување на забот со амалгам	30.—	40.—	50.—
14. Заб на клин (логан)	80.—	120.—	200.—
15. Ричмонд	150.—	180.—	200.—
16. Изработување на круна со бел метал или злато	150.—	200.—	250.—
17. Заб на мост фасетиран (бел метал или злато)	100.—	150.—	200.—
18. Квачици од випла	30.—	50.—	80.—
19. Каучук плочи	100.—	100.—	150.—
20. Заб со каучук по парче	40.—	50.—	70.—
21. По паладонот се плаќа разликата во цена паладонт према каучукот			
22. Репаратура кауч. провеза	80.—	80.—	150.—
23. Круница од метал	100.—	150.—	200.—
24. Чоен масивен од метал	100.—	150.—	200.—
25. Метална круница со мрежа и паладон	200.—	300.—	400.—
26. Паладон фасетиран во метал	150.—	200.—	250.—
27. Паладон круница	200.—	200.—	300.—
28. Цементување на стара круна или фасета	30.—	40.—	50.—
29. Цементување на нова фасета	40.—	50.—	80.—
30. Вадење на штифт од коренот	20.—	30.—	50.—
31. Рентгенски снимки	—	—	—

ЗАБЕЛЕЖКА: под рубриката „А“ е означено бедни и ученици колку плаќа.

Под рубриката „Б“ е означено за осигурените и чиновниците колку се плаќа.

Под рубриката „В“ е означено за приватни лица колку се плаќа.

Чл 9

Објаснение по овој правилник ќе дава Министерството на народното здравје на НР Македонија.

Чл. 10

Со објавување на таксите во овој правилник се одменуваат сите досегашни такси објавени во „Службен весник“ на Народна Република Македонија бр 25 од 6 XII 1945 год. како и сите решенија на ова Министерство во врска со таксите.

Чл 11

Овој правилник стапуе во сила од денот на неговото објавување во Службен весник на Народна Република Македонија.

Министер на Финансиите

Даре Цамбаз с. р.

Министер
на нар. здравје
Д-р В. Попадич с. р.

294

Министерство на народно здравје на Народна Република Македонија донесуе

ПРАВИЛНИК

За максималните награди на лекарите кои вршат приватна лекарска практика на територијата на Народна Република Македонија

Член 1.

Секој лекар, кој има право на приватна лекарска практика во Народна Република Македонија, има право да бара награда за својот труд. Таа награда не смее да биде поголема од предвидениот неагради во овој правилник.

Члан 2.

Погодбата меѓу лекарот и болниот за паушално лекување строго се забрануе.

Члан 3.

Во случај на хитна лекарска помош, лекарот е должен да се одзове, без обзир дали ќе добие награда или не. После дадената лекарска помош на градата на лекарот ќе ја плати или самиот болни, или неговата најблиска роднина или фондот каде е осигуран болниот, ако е пак беден неговиот надлежен народен одбор.

Член 4.

За сите лекарски интервенции кои не се предвидени во овој правилник, ќе се наплатуе по таксата за слични случаи, или ако е интервенцијата предвидена во таксите за државните амбуланти ќе се наплати по нејната такса двоструко.

Член 5.

Употребените материјали и лекови се сметата одделно по нивната стварна куповна цена.

Член 6

За својот труд лекарот има право да наплатуе по следните максимални такси:

- 1) За преглед на болниот во станот на лекарот:
Од лекар на општа практика 30 дин.
Од лекар специјалист 50 дин.
- 2) За преглед на болниот во неговиот стан:
Од лекар со општа пракса 40 дин.
Од лекар специјалист 60 дин.
- 3) За преглед на конзилиум припаѓа на секој лекар по 100 дин.
- 4) За обичовен преглед и за преглед во конзилиум во времето од 20 саатот до 7 саатот сабајле, таксата е двострука.
- 5) На лекарот при патувањето надвор од своето место, поради преглед на болниот, му припаѓа полна накнада за патните разности во висината на стварно направените трошкови. За изгубеното пак време му припаѓа награда за секој саат по 50 динари.
- 6) За лекарски преглед со излавање на лекарско уверение за состојанието на здравјето 60 дин.
- 7) За лекарски преглед со издавање на лекарско уверение на телесна повреда 100 дин.
- 8) За присуство при откопување и опакување на леп 100 дин.
- 9) Субкутана и интрамускуларна инјекција при првот преглед 20 дин.
- 10) Секоја поновна таква инјекција по 30 дин.
- 11) Интравенозна инјекција 50 дин.
- 12) Аутохеморинјекција 50 дин.
- 13) Венепункција или флаботомија (пуштање крв од вена) 100 дин.
- 14) Вадење на крв за Васерман и др. 50 дин.
- 15) Лумбална пункција 120 дин.
- 16) Пробна пункција со преглед на болниот 80 дин.
- 17) Пункција на мочовиот мехур со преглед 100 дин.

18) Промивка на мочовиот мехур со преглед при лекарот	60 дин.
дома при болниот	80 дин.
19) За секоја подоцна промивка на мочовиот мехур	40 дин.
20) Употреба на цистоскоп	150 дин.
21) Клизми клистир со првиот преглед	60 дин.
22) Промивка на желудацот	80 дин.
23) За зимање и преглед на стомашен сок	50 дин.
24) Микроскопски преглед на спутум	50 дин.
25) Микроскопски преглед на крвта (крв-на слика)	80 дин.
26) Преглед на чспражненијата	50 дин.
27) Полна анализа на урината	50 дин.
28) Преглед на крв по Вассерман или Сах	80 дин.
Геологија	80 дин.
29) За промивка на ухото со првиот преглед:	
а) во станот на лекарот	60 дин.
б) во домот на болниот	70 дин.
в) секоја подоцна промивка	30 дин.
30) Катетризирање на Еустахиевата цевка	50 дин.
31) Парацентеза на бубната опна	80 дин.
32) Тампонирање на носот со Белок	100 дин.
33) Тонзилоектомија од една страна	200 дин.
34) Тонзилоектомија од двете страни	300 дин.
35) Трахеоларинготомиија	300 дин.
36) Репонирање на кила (Тестис)	100 дин.
37) Ампутиција, енулеација на прст	100 дин.
38) Репозиција на луксација	150 дин.
39) Операција на фимоза или парафимоза	100 дин.
40) Репозиција на пролабирани ректум	80 дин.
41) Операција на враснат нокт	100 дин.
42) Рентгеноскопија на белите дробови	100 дин.
43) Рентгеноскопија на стомахот и цревата	120 дин.
44) Ринтгенски снимци се наплатуат како и рентгеноскопи со накнада на продажната цена на филмот.	
45) Рентгенски преглед од неренгенолози	50 дин.
46) Киретажа на материцата во станот на лекарот	600 дин.
47) Киретажа на материцата во станот на болната	400 дин.
48) Апликација на песар	30 дин.
49) Шав на мегјица после раѓање	150 дин.
50) Водење на нормално раѓање од лекар	400 дин.
51) Водење на раѓање од акушерка со деветодневна посета	400 дин.
52) Вештачко вадење на плацента или делови	300 дин.
53) Вршење на раѓање со задњишно положение	400 дин.
54) Апликација на форцепс	500 дин.
55) Верзија на плодот	500 дин.
56) Краниотомиија	500 дин.
57) Декапитација	500 дин.
58) Плацента превија	600 дин.
59) Офталмоскопија испитување на астигматизам, одредување на очила	60 дин.
60) Вадење на страно тело од рожницата	60 дин.
61) Јанет промивки на уретрата	50 дин.
62) Масажа на простата	50 дин.
63) Масажа на ресика семиналис	50 дин.
64) Масажа на уретрата	50 дин.
65) Дилатација на уратрата	100 дин.
66) Артзбергер	100 дин.
67) Вагинални промивки со тампонирање	50 дин.
68) Уретроскопија	150 дин.
69) Микроскопски преглед на спирохети	60 дин.
70) Микроскопски преглед на гонореја	20 дин.
71) образно на кандидомата акумината	150 дин.

ЗАБОЛЕКАРСКИ И ДЕНТИСТИЧКИ ТАКСИ: ЗА ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО ЧАСНИТЕ ЗАБОЛЕКАРСКИ ОРДИНАЦИИ

1) Преглед нусната шублина и заби	30 дин.
2) Препарација и полнење на забните кавитети:	
амалгам иломба	60 дин.
силикат пломба	80 дин.
цемент пломба	40 дин.
3) Две амалгам пломби на еден заб	80 дин.
две силикат пломби на еден заб	100 дин.
две цемент пломби на еден заб	60 дин.
4) Лекување на забниот корен:	
лекување на заб со еден корен	120 дин.
пломба со — лекување на заб со поечку кор.	160 дин.
лекување на гангрена	
5) Вадење на заб со анестезија	60 дин.
6) Вадење на заб без анестезија	30 дин.
7) Ресекција на корени	300 дин.
8) Инцизија, абцеси и флегмони	60 дин.
9) Чистење на забни камеи	60 дин.
10) Лекување на болна уста и јазик (по сеанса)	40 дин.
11) Лекување со солукс (по сеанса)	50 дин.
12) Забелешка: кога се наплатуе интервенција, тогај не се наплатуе прегледот посебно	
13) Надградување на заб со амалгам	100 дин.
14) Заб на клин (логан)	300 дин.
15) Ричмонд	450 дин.
16) Изработување на корона со бел метал или злато	250 дин.
17) Заб на мост фасетиран (бел метал или злато)	300 дин.
18) Закачка од метал	120 дин.
19) Каучук плоча	250 дин.
20) Заб во каучук по парче	100 дин.
21) Заб во паладонт по парче	120 дин.
22) Репаратура каучук протеза	200 дин.
23) Корона од метал	250 дин.
24) Член масивен од метал	250 дин.
25) Метална корона со мрежа и паладонт	500 дин.
26) Паладонт фасетиран во метал	400 дин.
27) Паладонт корона	500 дин.
28) Цементирање на стара корона или фасета	80 дин.
29) Цементирање на нова фасета	120 дин.
30) Вадење на штифт од корен	80 дин.
31) Рентгенска снимка (интграциона)	80 дин.
32) Забелешка: при стоматолози, т. е. специјалисти за болести на уста и заби ќе се наплатуе 20 посто повеќе.	

ЦЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈА — (часно)

1) Челик корона	80 дин.
2) Полн челичен заб	80 дин.
3) Заб во каучук	40 дин.
4) Репаратура	100 дин.
5) Цицалка	50 дин.
6) Закачка од метал	50 дин.
7) Изработување на златна корона и полн златен заб	100 дин.
8) Паладонт корона	200 дин.
9) Член од паладонт (хендокет)	200 дин.
10) Инлеј индиректен	120 дин.
11) Ричмонд корона	150 дин.
12) Заб во паладонт	60 дин.

Член 7

Објаснение по овој правилник ќе дава Министерството на народното здравје на Н.Р.М.

Член 8

За објавување на овие такси за лекарските на-гради се одменуе Правилникот објавен во „Службен весник на Нар. Република Македонија“ бр. 24, од 27-XI-1945 год.

Член 9

Овој правилник влегуе во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник“ на Н.Р.М.

Министер,
Д-р В. Попадич

ОГЛАСЕН ДЕЛ

Мали огласи

Изгубениот купон „Р2“ на Велика Атанасова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените: легитимација за снабдување, книшка „К“, лична карта, порески признаници две тапи на Алија Аџи Абруман и легитимација за снабдување на Еџмет Алиновски од Скопје, ги огласуам за невалидни Алие Аџи Абдураман

Изгубениот купон „Д1“ на Балта Антич од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубениот купон „Г“ и легитимација за снабдување на Викторија Цоку од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубената војна книшка бр. 141888 на Стојич Божићар, се огласуе за невалидна.

Изгубените: времена објава бр. 319 и синдикална книшка бр. 403830 на Тодор Медведов од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубените купони „Г“ на Стефка, Спасена и Душан — Јованови, книшка „К“ на Стефко Јованов ги огласуам за невалидни.

Изгубениот купон „Р“ 1 број 72351 на Саид Асиянов од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените легитимации за снабдување на Спасен, Анка, Александар, Снежанка Николовски, и книшка „К“ на Спасен Николовски од Скопје се огласуваат за невалидни. Спасен Николов

Изгубените купони „Г“ на Велика, Веса и Георги Јаневски, и „Р“ 1 на Борис Јаневски од Скопје се огласуат за невалидни. Борис Јаневски

Изгубениот купон „Г“ на Душанка Георгиева Костова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената пријава на Бојана Петрова Симонова од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените легитимации за снабдување на: Тодор, Ленка, Благој, Јордан, Кирил и Драга Иванови, и книшка „К“ на Тодор Иванов од Скопје, ги огласуам за невалидни. Тодор Иванов

Изгубената пријавна потврда на Борис Петровски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 09550 на Панче Велев Христовски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 60912 на Умер Халил Исмаил од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Миха Јанакиев од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Ремзија Рушам Алим од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување и поштанска упутница на Усеин Таир Усеинов се огласува за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Ангелина Вангелова Никифорова од Скопје се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон лист на Гила Јорифовски од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Реза Муратова од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Тахир Мемед Ушет од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Саиб Дестановски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Јосиф Реџепов и книшка „К“ на Кадри Јусуф Реџепов од Скопје, ги огласуам за невалидни Кадри Реџепов.

Изгубената книшка „К“ бр. 37853 на Панче Антов Панчевски од с. Горне Лисиче, се огласуе за невалидна.

Војна книшка бр. 355839 на Славомир Богдановски, издадена од Ком. позадине II артил. бригада 48 дивиз, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Војна книшка бр. 176628 на Војислав Стоилкович, издадена од пети граничен отсек, 8 див. е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената пријава на Панде Попоски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легит. за снабдување на Лефта Стевовска Тофович се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Коце Стевчев Блажевски од Скопје се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Васо Левков Левајковски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Славко Панчев Кјурчиев од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените легитимации за снабдување бр. 37380, 37389, 37378, 37377 на Абдул, Хурија, Осман, Селиам, Абдур Ибраимови од Скопје се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Р-1“ на Рафе Георгиевски од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената книшка „К“ бр. 37885 на Павле Панчев Цветанов од с. Горне Лисиче, се огласуе за невалидна.

Изгубените купони „Г“ бр. на Исмаил Чорович Мурадие и Имран Ресулович од Скопје ги огласуам за невалидни. Исмаил Чорович

Легитимација за снабдување на Осман Амед Османовски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Бедрие Иљаз, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Васка Котеска од Скопје се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 42683 и купон „Г“ на Бојан Атанасов од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубените купони: „Р-1“ на Мице Јанушев и „Р-2“ на Никола Јанушев од Скопје, ги огласуам за невалидни.

Изгубената војна книшка и пропусници на поштиник Петковски Илија, се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Р2“ на Бошко Иванов Стефковски од Скопје, се огласуе за невалиден. 818

Лична карта на Абил Амзов Мемедовски од Кичево, е изгубена и се огласуе за невалидна. 819

Лична карта бр. 241/46 на Исеин Ајдаров Усоски од Кичево, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Лична карта на Назиф Муаремов од Кичево, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Трпе Кимоски од Скопје, се окласуе за невалидна. 822

Купон „Р2“ на Кочо Кигановски од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден. 823

Изгубените купони „Р2“ на Горица и Томче Грнчарови, ги огласуам за невалидни. 824

Легитимација за снабдување на Александар Педаковски од Скопје, се огласуе за невалиден. 825

Лична карта и книшка „К“ на Димче Трајков од Скопје, се огласуат за невалидни.

Легитимација за снабдување бр. 50784, 50787, 50785 50788 на Џуља, Акиле, Џеврие и Кјмет од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни.

Купон „Г“ на Бегуна Хајлаџа од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден.

Станбена белешка за ул. 283 бр. 7 на Лајош Ранц, е изгубена и се огласуе за невалидна. 829

Легитимација за снабдување на Георгиева Љубица од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Пријава и купон „Г“ на Атанас Гоговски од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни. 831

Купони „Г“ бр. 6673 и 6671 на Ислам Адем и Екрип Адем од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Ислам Адем 832

Купон „Р1“ на Реџеп Шабанов и купон „Г“ бр. 37200 на Љатафе Шабанов, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Реџеп Шабанов 833

Пријава и купони „Г“ на Хамид, Сали и Марем Асанови од Скопје, се огласуат за невалидни. 834

Уверение за демобилизација издадено од III пуковска противтенковска батерија на Јанков Рачм Фанк, е изгубена и се огласуе за невалидна. 835

Легитимација за снабдување бр. 123 на Слободан и купон „Г“ на Зоран Лукови се изгубени и се огласуат за невалидни. Слободан Луков 836

Купон „Г“ бр. 011110 на Димовски Блаже, е изгубен и се огласуе за невалиден. 837

Лична Карта и право за лична продажба на име Алчија Шабанов од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни. 838

Изгубената легитимација за снабдување бр. 67481 на Агиде Амед, се огласуе за невалидна. 840

Изгубените: купон „Р2“ и снабдителна легитимација на Ангел Георгиевски се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Г“ на Стојан Тодоровски од Скопје, се огласуе за невалиден. 842

Книшка „К“ бр. 11534 на Борис Симовски, е изгубена и се огласуе за невалидна. 843

Изгубената легитимација за снабдување бр. 75801 на Ана Станојевич, се огласуе за невалидна. 844

Изгубените пријави и лична карта на Емин А. Сулејман од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубените: легитимација за снабдување бр. 65047, купон „Г“, уптина исправа бр. 4 и други документи на Спиро Иванов Живовски од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Р.1“ на Бахети Давид од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените легитимации за снабдување на Катерина и Симеонче Јанески од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Катерина Јаневска.

Изгубената легитимација за снабдување на Ангелче Петров Николов од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот кукјен список на Ариџ Староза од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Тасе Трпковски од Скопје се огласуе за невалидна.

Изгубениот кукјен лист на Илија Андреев од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубениот купон „Р.2“ на Павлина Жерновска од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената пријавна потврда на Лили Чаланческа од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Тајѓана Голубовска од Скопје се огласуе за невалидна.

Се огласуат за невалидни изгубените: томакинска книшка и легитимација за снабдување на Стојан Ристов Николов и легитимација за снабдување на Трипун Борисов Николов и четири купона „Г“.

Војна лична карта бр. 359269 на борец Димитар Ристов Здравески, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Савка Фиданова Гавриловска од Скопје се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Р.1“ на Ѓеорѓа С. Синадинова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Легитимација за снабдување бр. 58700 на Љубица Благоева Јанева од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубените: книшка „К“ и легитимација за снабдување на Јордан Трајчев Петрушев и легитимација за снабдување на Гајда Петрушева, ги огласуам за невалидни. Јордан Петрушев

Купон „Р.2“, книшка „К“ и членска синдикална карта на Стојан Атанасовски, се огласуат за невалидни.

Лична карта на Риза Елмазов од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената легит. за снаб. на Заторка Панчевска се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ бр. 14235 на Руца Стојанова од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 45289 на Ванчо Секулов Трајков, се огласуе за невалидна.

Книшка „К“ на Трајко Георгиев, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Домакинска книшка „К“ бр. 420 и 4 поарчачки книшки бр. 1778 — 1791, се огласуат за невалидни.

Објава бр. 1455 од 27 IV 1945 год. издадена на Абдула Бахтејар Пештанли од Охрид, се огласуе за невалидна.

Објава бр. 1369/45 на Илија Василев Зимбов од Охрид, се огласуе за невалидна.

Лична карта бр. 420 на Урни Шани Расим од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Пријава и купон лист на Блаже Миланов Трпашевски, и снабдителна легитимација на Олга Трпашевска од Скопје се изгубени и ги огласуам за невалидни.
Блаже Трпашевски

Изгубениот купон „Р-1“ на Димитар Копеновски од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 74019 на Тошевски Михајло од Скопје, се огласуе за невалидна.

Книшка „К“ бр. 10586 на Владо Цветков од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Легитимација за снабдување на Исмаил, Сурија, Азизе, Али, Акшије, Ава-Али од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни.

Легитимација за снабдување на Кадим Шукри Мемед од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Легитимации за снабдување бр. 72441, 72151, 72152, 72153, 72154, 72155, 72156, 72157, 72158, 74163 на име Демир, Фикрије, Бајрам, Авазија, Зекир, Мемед, Рамадан, Хајдар Шенан и мевлиде- Исмаилови од Скопје се изгубени и ги огласуам за невалидни. Демир Исмаилов.

Купон „Г“ бр. 02019 на Марица Савова од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден.

Книшка „К“ бр. 4141 на Цмаил Мусли Цемаилов од Скопје е изгубена и се огласуе за невалидна.

Купон лист на Александар Лазаров Николов од Скопје, е изгубен и се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Јулија Петрова Лебеле се огласуе за невалидна.

Пријавна потврда на Мамуд Абаз Сулејман од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Легитимација за снабдување бр. 23997 на Исмаил Сулејман од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Легитимација за снабдување бр. 68123 на Божа Насковска од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Купон „Г“ на Трајко, Елена, Доца и Симон — Георгиеви, се изгубени и ги огласуам за невалидни.
Трајко Георгиев.

Изгубената пријава и купон „Г“ на Борис Иванов Ашиковски од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубената книшка „К“ на Јован П. Мрзенов од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Р2“ на Борис Тодоров Михајловски се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 39222 на Тодоровски Д. Коста, од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената војна книшка бр. 35962 на Димко Здравев, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ бр. 21529 на Сава Дремовац од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон лист на Даут Али од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената книшка „К“ бр. 19193 на Владо Љубе Костоловски, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Ангелина Панчева од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубениот купон „Р1“ на Роза Апостолова Темелкова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената лична карта бр. 628 на Коце Ивановски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот нано пасепорт бр. 408 на Велика Вдовица-тј Петров скопско, се огласуе за невалиден.

Изгубените: лична карта легитимација за снабдување, книшка „К“ на Комал Реџеп Алимов и купон „Г“ и легитимација за снабдување на Атипа, Неџмие, Хемсал и Јусуф и книшка „К“ на Атипа Абдула од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Кемал Реџеп.

Изгубениот купон „Д2“ на Јелена Стојановска од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената пријавна потврда на Бранко Серафимовски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Купон: „Д1“, „Д2“ и „Р2“ на Илија, Трајче и Боре Панчеви од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни. — Боре Панчев.

Изгубените легитимација за снабдување и купон „Р2“ на Велјо Сибинов од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубеното Уверение да не сум под кривична истрага, издадено од Јавниот обвинител — Тетово, Кр. бр. 471/46, го огласуам за невалидно.
— Благој Герковски — Теарци, —

Изгубената легитимација за снабдување бр. 02486 на Даница Трајкова од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените книшка „К“ и снабдителна легитимација на Бејадин Фејзула Шабан од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубената книшка „К“ на Муарем Куртиш од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Нелко Блажев Димишков од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените: купон лист и легитимација за снабдување на Дамјан и Алтан Кочков од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Дамјан Кочков.

Изгубената пријавна потврда на Фетја Сали од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 14033 на методаја Петрушев од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Д2“ на Љупка Стојанова, се огласуе за невалиден.

Изгубените купон „Г“ и „Д2“ на Зора Димитровска и Степан Степанов од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Зора Димитрова.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 23609 на Васка М. Вучичевич од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените: лична карта и Русалија за тутун на Ајет Бејазит Сулејман и купон „Г“ на Тафик Ајетов од Скопје, ги огласуам за невалидни.
Ајет Сулејман.

Изгубениот купон „Г“ на Фетие Марем од Скопје, се огласуе за невалиден.

Пријавна потврда на Благојка Стефанова, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената пријавна потврда на Велижа Трајкова Павлева од Скопје, се огласува за невалидна.

Изгубената потврда за временен боравак во Скопје на Кемал Емире Рефет од Тетово, се огласува за невалидна.

Купон „Г“ на Садеди Ештреф Реџепов од Скопје, се огласува за невалиден.

Купон „Р1“ на Тодор Коцев е изгубен и се огласува за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Благо Георгиев Манев се огласува за невалидна.

Легитимација за снабдување бр. 16888 на Звездомир Буткович од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Купон и „Г“ на Саркис Алаџијан и агавинџ Алаџијан, се изгубени и ги огласувам за невалидни, Секис Алаџијан.

Купон „Г“ на Шефкет Вебис, Магбуле, Адман и Муртен-Али од Скопје се изгубени и ги огласувам за невалидни.

Пријава на Џемал Етем Садик од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 65549 на Неџап Синан се огласува за невалидна.

Лична карта, легитимација за снабдување и фронтна членска карта на Адко Папев Напкалиерски, се изгубени и се огласуваат за невалидни.

Книшка „К“ на Панае Николов Георгиев од Скопје е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 74056 на Мустафа Усени од Скопје се огласува за невалидна.

Изгубеното свидетелство за свршен V кл. во машка гимназија во Скопје на Спиро Јанчев Стефанов се огласува за невалидно.

Пријава на Саладин Зекир Емним од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Легитимација за снабдување бр. 30925 на Трајанка Велкова од Скопје е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубени купони „Г“ на Мустафа, Фети и Назмија Јашарови од Скопје, ги огласувам за невалидни, Мустаф Јашар.

Легитимација за снабдување бр. 70086 на Ристо С. Ивановски, се огласува за невалидна.

Снабдителна легитимација бр. 28732 на Милица Наумовски од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Книшка „К“, легитимација за снабдување, купон „Г“ и „Р2“ на Борис Митков, се изгубени и се огласуваат за невалидни.

Синдикална членска карта бр. 428157 на Ариф А. Мефтаров од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Легитимација за снабдување на Февзије Камин од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Легитимација за снабдување на Цвета Стојанова Николова од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 51124 на Бошков Трифун, е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубена легитимација за снабдување бр. 51124 на Бошков Трифун, е изгубена и се огласува за невалидна.

Војна книшка бр. 242 1913 на Велимир Пантас, борец на војни завод V-та армија, се огласува за невалидна.

Изгубените купони „Г“ бр. 010596 0555, 01599, 0106000, 01603, 010601, 01602, на Васил Леатерка, Самилка, Виолета, Марика, Роза, Благовес и Борис Слав-Гарвалиеви, ги огласувам за невалидни, Васил Гавранилев.

Кукјен лист на Георги Георгиев од Скопје се огласува за невалиден.

Купон „Г“ на Јован, Илинка, Гјура, Благона Цветанов, Потврда на 1640 динари, пријавна потврда и лична карта на Јован Цветанов од Скопје, се изгубени и ги огласувам за невалидни, Јован Цветанов.

Пријава на Беџер Усени Аовлов од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Книшка „К“ на Јусуф Атан Ибраимов од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Купон „Г“ на Јаков Крстев Тодоров од Скопје, е изгубен и се огласува за невалиден.

Изгубениот купон „Г“ на Гјуров Младен Костов од Скопје, се огласува за невалиден.

Изгубената пријава, легитимација за снабдување и купон „Г“ на Данило Михајловски од Скопје, се огласуваат за невалидни.

Лична карта и книшка „К“ на Симон Мартинов Дуковски се изгубени и се огласуваат за невалидни.

Книшка „К“ на Исмаил Емин Јаја од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубениот купон „Р2“ на Александар Павловски од Скопје, се огласува за невалиден.

Легитимација за снабдување бр. 14917 на Тодор Јаневски од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Легитимација за снабдување бр. 08789 на Пандора Ристова од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Пријавна потврда на Азим Алемов од Скопје, е изгубена и се огласува за невалидна.

Изгубениот кукјен лист на ул. Генералисимус Сталин бр. 24, се огласува за невалиден.

Изгубените: дозвола за страно поданство (Боравак) и дозвола за кола на Димитрие Набаков од Скопје, се огласуваат за невалидни.

Изгубениот купон „Г“ на Цара Панчева од Скопје, се огласува за невалиден.

Изгубените: 2 купона „Р2“ на Шулески и Трајче Канчески од Скопје, ги огласувам за невалидни, Мане Шулески.

Изгубениот купон „Р1“ бр. 74738 на Трајко Попов Крстов, се огласува за невалиден.

Изгубените: легитимација за снабдување бр. 55931 и купон „Г“ на Сабија Елмазова се огласуваат за невалидни.

Изгубениот купон „Г“ на Еда Муртезова од Скопје, се огласува за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Кирил Костандинов од Скопје, се огласува за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Шае Бајазит од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Метие Нурие од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените купони: „Д2“ на Славче Лазарев, „Р2“ на Сада Лазарева и купон и „Г“ на Љупчо и Љиљана Лазареви, ги огласуам за невалидни.

Војна книшка бр. 117712 на Добркович Милосава, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената лична карта и пријава на Ангелина Михајловч и пријава на Предраг Михајлович, ги огласуам за невалидни.

Ангелина Михајлович.

Изгубеното решение за пензија на Ангелина Михајлова се огласуе за невалидно.

Изгубените: пријава и купон „Г“ на Акиф Јашар Демир од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 23769 на Шефафедим Исмаил, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ бр. 12317 на Трпена Ива, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Д1“ на Абдула Џемаил Хазизов од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубената пријавна потврда на Звезда Трајкова од с. Бутелј скопско, се огласуат за невалидни.

Лична карта Уверение за владање през време на окупацијата, пријавна потврда на Бечир Мустафа од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубените книшки „К“ на Милан Димов и купон „Р1“ на Милан и Цвета Коцеви од Велес, се огласуат за невалидни.

Изгубената лична карта на Реџеп Аметов од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените легитимации за снабдување бр. 36229 и 36288 на Рада и Зара Зафирови од Скопје, ги огласуам за невалидни.

Рада Зафирова.

Изгубената книшка „К“ и купон „Г“ на Харија Шакирова, се огласуат за невалидни.

Изгубените купони на Ајша, Јусуф, Ганиша, Магбуле, Нсиба, Теин Назвија, Јашар, ги огласуам за невалидни. — Ајша Јашарова.

Изгубената легитимација бр. 26219 на Шазивар Алија од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Маре Димчева Николава од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Маре Димчева Николава од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Бакиша, Мефаил, Дурак Демиров, ги огласуам за невалидни.

Изгубениот купон „Р2“ на Серафина Тукова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубениот купон „Д1“ на Љупчо Милан Спасов од Скопје, се огласуе за невалиден.

Книшка „К“ на Србољуб К Димовски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Еленка Благоева Павлова се огласуе за невалиден.

Изгубената легитимација за снабдување на Мирче Мирчевски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ бр. 37889 на Велко Спосов Цветановски, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување и купон „Р1“, се огласуат за невалидни.

Драгољуб Амрамович.

Изгубената снабдителна легитимација на Глигор Исајевски, се огласуе за невалидна.

Изгубената снабдителна легитимација на Петре Георгиевски, се огласуе за невалидна.

Изгубената снабдителна легитимација на Коце Јаневски, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Стојан Г. Милевски, се огласуе за невалидна.

Изгубениот купон „Г“ на Стојан Г. Милевски, се огласуе за невалиден.

Изгубените: книшка „К“ на Руфат Исмаиловски и снабдителна легитимација на Ануша Исмаиловска, ги огласуам за невалидни. — Руфат Исмаил.

Легитимација за снабдување и купон „Г“ на Хамзид, легитимација за снабдување и купон „Г“ на Сулејман и купон „Г“ на Хајнише — Сулејманови, се изгубени и ги огласуам за невалидни.

Хамдија Сулејманов.

Легитимација за снабдување на Минире Калимовски е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубената објава за патување и купон „Р2“ на Олга Спасова Невкова од Скопје се огласуат за невалидни.

СОДРЖАЈ

Страна

- | | | |
|---------------|---|-----|
| 281 | Решење за давање на стипендии за школската 1946/47 год. | |
| 282 | Решење за уписување на ученици во учителските школи — Штип и Битола. | |
| 283 | Наредба на Минист. на трг. и снабдувањето на НРМ за потрошачки карти. | |
| 284 | Решење на ЗУЦ за цените на тули и керамиди | 281 |
| 285, 286, 287 | Решења на ЗУЦ за: откупните цени на житото; определување цените на културно-диските услуги и максимирање цената на биеното сирене | 282 |
| 288, 289, 290 | Решења на ЗУЦ за: цената на сено-то, фурнициските услуги и млечните произведенија. | |
| 291 | Правилник за полагање испит на книговодителите. | 283 |
| 292 | Правилник за висината на болнични трошкови. | 284 |
| 293 | Правилник за таксите во амбулантите, хемиските и бактериолошките лаборатории. | 286 |
| 294 | Правилник за наградите на лекарите и забо-лекарите во приватна пракса. | 290 |

Издава и редактира Претседателството на Владата на Народна Република Македонија — Скопје

Печати: Графичко индустриско претпријатие „Гоце Делчев“ — Скопје.